



НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

У. бр. 09/3 - III - 7

Врз основа на член 40 став 3 од Законот за девизно работење ("Службен весник на Република македонија" бр.34/01, 49/01, 103/01, 54/02) и врз основа на точка 9 од Одлуката за задолжително известување за работењето со странство (Сл.весник на РМ бр. 53/2002) гувернерот на Народна банка на Република Македонија го донесува следното:

У П А Т С Т В О за спроведување на Одлуката за задолжително известување за работењето со странство

I. Општи одредби

1. Резиденти кои известуваат согласно ова Упатство се:

-трговски друштва, трговци поединци и други правни лица со седиште во Република Македонија и нивни претставништва во странство, освен нивни подружници во странство;

-подружници на странски друштва запишани во трговскиот регистар во Република Македонија;

-поединци, односно физички лица кои самостојно вршат дејности како занимање со постојано место на живеење во Република Македонија , а кои не се третираат како трговци според Законот за трговски друштва;

-дипломатски конзулатарни и други претставништва на Република Македонија во странство кои се финансираат од буџетот на Република Македонија;

2. Резидентите се должни да известуваат за:

- промените и состојбата на сметките во странство;

- промените и состојбата на евидентните сметки отворени за порамнување на меѓусебните побарувања и обврски со нерезидентите;

- промените и состојбата на побарувањата по комерцијални работи на резидентите од нерезидентите;

- промените и состојбата на обврските по комерцијални работи на резидентите кон нерезидентите;

- купување и превземање на побарувања и обврски и

- други промени и состојби на средства, побарувања и обврски кои влијаат на ставките на платниот биланс;

II. Посредно известување

1. Резидентите посредно ја известуваат Народна банка на Република Македонија за:

- трансакции извршени преку сметките на банките овластени за вршење на платниот промет со странство , известуваат банките согласно Упатството за начинот на вршење на платниот промет со странство;

Резидентите се должни да обезбедат точни податоци во платните документи пропишани од Народна банка на Република Македонија со Упатството за начинот на вршење на платниот промет со странство.

Банката е должна да ги провери податоците согласно Упатството од претходниот став и истите да ги достави до Народна банка на Република Македонија.

На повик на Народна банка на Република Македонија , резидентите се должни да ги усогласат податоците на платните документи со податоците во останатите извештаи што се поднесуваат до Народна банка на Република Македонија.

- извозот и увозот на стоки и услуги од односно во Република Македонија, известува Управата за царина на Република Македонија;

На повик на Народна банка на Република Македонија , резидентите се должни да ги усогласат податоците или да ги објаснат и протолкуваат разликите во разидувањата меѓу податоците од единствениот царински документ (ЕЦД) и податоците во останатите извештаи што се поднесуваат до Народна банка на Република Македонија.

- Централниот депозитар за хартии од вредност и други институции кои водат бази на податоци за хартиите од вредност и за трговските друштва, известуваат за состојбата и трансакциите со хартии од вредност меѓу резидентите и нерезидентите кога трансакцијата претставува непосредно вложување, како и за други податоци за резидентите;

На повик на Народна банка на Република Македонија ,резидентите се должни да ги дополнат податоците или да ги протолкуваат грешките во разидувањата меѓу податоците на Централниот депозитар за хартии од вредност и другите институции со податоците кои Народна банка на Република Македонија ги добива од посредни или непосредни извори.

III. Непосредно известување

1. Со ова Упатство се пропишани содржината и формата на обрасците како и начинот на нивното пополнување, за непосредно известување на резидентите и тоа:

- за промените и состојбата на средствата на сметките во странство , за промените и состојбата на отворените евидентни сметки (освен ако се работи за евидентна сметка по основ на долгорочна производна кооперација) , за промените и состојбата на девизната благајна - месечно на образецот "МИ"-месечен извештај,

- за промените и состојбата на побарувањата на резидентите од нерезидентите , за извозот на стоки/услуги, за купени/продадени побарувања - квартално - на обрасците "КИП" и "КИП-1" -квартален извештај ,

- за промените и состојбата на обврските на резидентите кон нерезидентите, за увозот на стоки/услуги, запревземените/отстапените обврски - квартално - на обрасците "КИО" и "КИО-1" - квартален извештај,

2. Обрасците мораат да бидат пополнети во најмалку два примерока од кои еден се доставува до Народна банка на Република Македонија.

3. На барање на Народна банка на Република Македонија извештајниот обврзник е должен да ја докаже точноста на податоците во поднесениот извештај со годишната или периодичната пресметка , книговодствените документи , своите бази на податоци или друга документација.

4. Само резиденти кои непосредно учествуваат во работите со странство се должни да доставуваат извештаи до Народна банка на Република Македонија , без оглед на останатите учесници во работата.

5. Ако Народна банка на Република Македонија го опомени резидентот да достави извештај , тој е должен да го поднесе бараниот извештај или да достави документ со кој ќе докаже дека не е должен да известува.

6. Известувачот е должен во извештајот да го наведе лицето , одговорно за составување на извештајот и неговиот телефонски број.

7. Резидентите на барање на Народна банка на Република Македонија се должни да ги усогласат податоците или да ги објаснат и протолкуваат разликите од нивните извештаи со податоците добиени посредно од царинската управа, банките овластени за платен промет со странство, Централниот депозитар за хартии од вредност и другите институции.

Месечен извештај - Извештај за трансакции со странство, обр."МИ"

8. Резидентите се должни Народна банка на Република Македонија да ја известуваат месечно , и тоа до 20 -ти во месецот за претходниот месец (одделно за секоја сметка и одделно за секоја валута) за:

а) промените и состојбата на сметката во странство ; (Одлука за начинот и условите под кои резидентите кои не се овластени банки можат да отвараат и да имаат сметки во странство)

б) промените и состојбата на евидентната сметка воспоставена со нерезиденти за порамнување на меѓусебните побарувања и обврски за услуги во меѓународниот стоковен и патнички промет , ПТТ сообраќај и осигурување освен ако евидентната сметка се однесува за договори за ДПК; (Одлука за начинот и условите под кои резидентите кои не се овластени банки можат да отвараат и да имаат сметки во странство)

в) промените и состојбата на средствата одобрени како девизен максимум заради обезбедување на износот потребен за службени патувања на работниците на транспортното средство и трошоците во врска со транспортното средство ; (Одлука за условите под кои резидентите при работењето со нерезиденти можат да вршат наплата и плаќање во ефективни странски пари)

Известувачот извештајот го изработува во оригинална валута.

Во извештајот треба пресметковно да се сложуваат состојбата и промените на сметката за поедна валута (почетна состојба + зголемување на средствата на сметката - намалување на средствата на сметката = завршна состојба).

9. Известувачот месечниот извештај го поднесува на образец "МИ" (месечен извештај) кој е составен дел на ова упатство.

Образец "МИ" : месечен извештај - упатство за пополнување

10. Образецот "МИ"- месечен извештај се пополнува на следниот начин:

- во рубриката "известувач" - се впишува името на резидентот кој известува , адресата и седиште;
- во рубриката "матичен број" - известувачот го впишува седумцифрениот матичен број кој го добива од Државниот завод за статистика ;
- во рубрика "даночен број" - известувачот го впишува тринадесетцифрениот даночен број кој го доделува Управата за приходи;
- во рубрика "период" - известувачот го впишува месецот и годината за кој се поднесува извештајот;
- во рубрика "вид на извештај" - известувачот ја впишува соодветната шифра од шифрарникот за видови извештаи , Прилог 1 кон ова Упатство ;
- во рубрика "странски партнери" - известувачот го внесува називот на странската банка кај која е отворена сметката , односно називот на странскиот партнери со кој известувачот воспоставил евидентна сметка;

Ако известувачот известува за трансакции од точка 7) потточка в) на ова Упатство овој податок не се пополнува ;

- во рубрика "шифра на земја на странскиот партнери" - известувачот ја внесува шифрата на земјата од рубриката странски партнери и се користи шифрарникот на шифри на земји од Упатството за спроведување на Одлуката за условите и начинот на вршење на платен промет со странство ;

- во рубрика "број на одобрение" - известувачот го внесува бројот на одобрението издадено од Народна банка на Република Македонија или регистарскиот број на евидентната сметка од уписот во евиденцијата на Народна банка на Република Македонија.

- во рубрика "износ во валута" - известувачот го впишува износот од одобрението на Народна банка на Република Македонија или износот од договорот за кој се отвара евидентна сметка ;

- во рубриката "валута" - известувачот ја внесува шифрата на валутата за која известува во рубриката "износ во валута" , за која се користи шифрарникот на шифри на валути од Упатството за начинот на вршење на платниот промет со странство ;

Известувачот треба да пополни самостоен извештај секој месец и тоа за секоја сметка и за секоја валута.

- во рубриката "почетна состојба" - известувачот ја внесува состојбата на сметката односно девизната благајна на почетокот на извештајниот период, кој износ треба да се совпаѓа со "зavrшната состојба" од претходниот извештаен период за истата сметка и валута.

Состојбата на сметката односно девизната благајна на известувачот по правило е позитивна. Кога се дава извештај за евидентна сметка за услугите и увозот е поголем од извозот во тој случај состојбата е негативна (известувачот има обврска кон странство).

- во колоната "шифра на земја" - известувачот ја внесува шифрата на земјата во/од која трансакцијата е извршена , без оглед на тоа во која земја се наоѓа девизната сметка или од која земја е партнериот со кој се води евидентната сметка (на пример:плаќање од сметка која се наоѓа во земјата А, во земјата Б - во извештајот се внесува земјата Б).

Ако извештајот се однесува за исплата на трошоци од девизна благајна за исплата на дневници за службени патувања во странство како и за плаќање на други трошоци во врска со транспортното средство, како шифра на земја се внесува шифрата на земјата во која се патува.

- во колоните "опис на трансакцијата и шифра на трансакцијата" - известувачот ја опишува трансакцијата и ја внесува шифрата која ја менува состојбата на сметката . При тоа , се користи описот и шифрарникот за плаќања

од Упатството за начинот на вршење на платниот промет со странство. Ако не е позната правилната шифра на трансакцијата известувачот го внесува само текстот кој најмногу одговара на содржината на трансакцијата а колоната шифра останува празна;

- во колоната "зголемување на состојбата на сметката " - известувачот ја внесува вредността на оние трансакции кои ја зголемуваат вредността на сметката односно девизната благајна;

- во колоната " намалување на состојбата на сметката " - известувачот ја внесува вредността на оние трансакции кои ја намалуваат состојбата на сметката односно девизната благајна;

- рубриката "вкупно" - е контролна вредност на зголемување односно намалување на состојбата на сметката;

- рубриката " завршна состојба"- претставува состојба на сметката или девизната благајна на последниот ден од извештајниот период (почетна состојба + зголемување на состојбата на сметката - намалување на состојбата на сметката).

11. Кога се пренесуваат средства од сметката во странство на сметката во земјата или обратно , известувачот како шифра на трансакцијата впишува 670, кога испраќа средства од земјата во странство (прилив односно зголемување на средствата на сметката во странство) односно кога испраќа средства од странство во земјата (одлевање односно намалување на средства на сметката во странство).

12.Кога со плаќање се израмнува состојбата на евидентната сметка, известувачот како шифра на трансакцијата впишува 680, кога плаќа во странство (се намалува негативното салдо на евидентната сметка), односно кога ќе добие наплата од странство(се зголемува позитивното салдо на евидентната сметка).

Тромесечен извештај - Извештај за состојбата и промената на побарувањата и обврските од комерцијално работење со странство

13. Резидентите тромесечно известуваат за:

- состојбата и промените на побарувањата од нерезидентите;
- состојбата и промените на обврските кон нерезидентите;
- состојбата и промените кај извозот и увозот на стоки и услуги;
- купените /продадени побарувања односно превземените /отстапени обврски;
- евидентната сметка кога е склучена како договор за долгорочна производна кооперијација (ДПК);

14. Резидентите тромасечно известуваат само за побарувањата и обврските од комерцијални работи со нерезидентите со рок на наплата и плаќање до 180 дена. Известувачот во извештаите ги вклучува и работите на купување и превземање на побарувања и обврски со нерезидентите кога основните работи се склучени како комерцијални работи ако рокот на стасување е 180 дена и промените на евидентната сметка ако таа е склучена како ДПК.

15.Резидентите известуваат за состојбата на побарувањата на последниот ден од тромесечието на образецот "**КИП", "КИП-1**" (квартален извештај за побарувањата на резидентите од нерезидентите) и за состојбата на обврските на последниот ден од тромесечието на образецот "**КИО", "КИО-1**"(квартален извештај за обврските на резидентите кон нерезидентите), кои се составан дел на ова Упатство.

16. Резидентите во извештајот не ги вклучуваат податоците за вредноста на побарувањата и обврските од финансиски кредити, комерцијални кредити , работи на купувања на побарувања и превземање на обврски кои произлегуваат од комерцијални работи , за кои известуваат согласно членот 42 од Законот за девизно работење и Одлуката за начинот и условите за поднесување извештаи за склучени кредитни работи (Сл.весник на РМ бр.53/02).

17. Резидентите во овој извештај не известуваат за состојбите и промените на побарувањата и обврските за услугите со нерезидентите преку евидентни сметки за кои месечно известуваат на образецот "МИ".

18. Известуваат само тие резиденти кои непосредно настапуваат во трансакциите со нерезидентите , без оглед на тоа за чија сметка е склучена работата.

19. Обврзници за известување на состојбата на побарувањата и обврските кон нерезидентите се резиденти кои:

- од работењето со нерезидентите имаат неподмирени краткорочни побарувања од купувачите , обврски кон добавувачите , дадени и примени аванси односно имаат состојба на побарувања и обврски;

- во тромесечјето имаат промет врз основа на издадени фактури за извоз на стоки и услуги , примени фактури за увоз на стоки и услуги , побарувања/ обврски од дадени - примени аванси , односно имаат промени во побарувањата и обврските.

- во тромесечието имаат купени/продадени побарувања односно превземени /отстапени обврски од комерцијални работи.

20. Податоците за состојбите на побарувањата и обврските по валути известувачите ги прикажуваат во оригинални валути.

21. Извештајот за состојбата на побарувањата и обврските на обрасците "КИП" и "КИО" на првата страница - страна "I.A" и "II.A" , известувачите го прикажуваат во вкупна вредност за одделни валути , во кои ги водат со нерезидентите и во заедничка вредност за одделен вид на отворено побарување и обврска, како и групирани по валути и видови на отворени побарувања и обврски.

22. Податоците за вкупната вредност на побарувањата и обврските на последниот ден од тромесечјето известувачите го пресметуваат и во денари по средниот курс на Народна банка на Република Македонија на тој ден.

23. На втората страна на извештајот од обрасците "КИП" и "КИО" - страна "I.B" и "II.B" - обврзниците за известување ги впишуваат податоците за сите деловни настани кои во извештајниот период ја промениле состојбата на побарувањата и на обврските кон нерезидентите (извоз, увоз и плаќања на стоки и услуги , отпишувања на побарувања односно обврски , порамнувања , отпишувања на разлики кај работите со нерезидентите заради попусти , сконта , работи , одобренија и слично,купување на побарувања и превземање на обврски, пренесување на побарувања и обврски во кредитни работи , побарувања на име дадени и обврски на име примени аванси од нерезиденти и нивно затварање со увоз односно извоз на стоки и услуги и тн.)

Што значи, дека во табелите од првата страна I.A од извештајот КИП се известува за состојбата на побарувањата а во табелите од првата страна II.A од извештајот КИО се известува за состојбата на обврските, на последниот ден од тромесечието, а во табелите на втората страна I.B и II.B од горенаведените извештаи се впишуваат податоците за сите деловни настани кои во извештајниот

период ја промениле состојбата на побарувањата од нерезидентите и на обврските кон нерезидентите и тоа по одделни валути.

24.Доколку на првата страница од обрасците КИП и КИО искажале побарувања или обврски во повеќе валути , тогаш треба да исполнат толку страници Б од обрасците КИП и КИО во колку валути ги воделе побарувањата односно обврските во периодот за кој известуваат.

25. Во случаите кога валутата на затварање на побарувањето односно обврската (наплати, плаќања, затварање на дадените или примените аванси) , не е иста со валутата на настанувањето на побарувањето односно обврската , известувачите известуваат во валута во која го прикажале настанувањето на побарувањето односно на обврската.

26. Крајната состојба на побарувањата-обврските за поединачни валути од страните IБ и IIБ, треба да се сложуваат со состојбите кои известувачот ги искажува во делот на извештаите "КИП" - страна IA и "КИО" - страна IIА (состојба на последниот ден од кварталот).

27. Известувачот треба работењето со капиталски поврзаните друштва да ги вклучи во вредноста на податокот за целосната состојба на побарувањата и обврските со нерезидентите. Покрај тоа, известувачот треба состојбата на отворени побарувања и обврски кон поврзаните друштва во странство , да ги прикаже и одделно во редот - " од тоа со поврзани друштва во странство ".

28. Известувачот треба состојбата на побарувањата и на обврските , отворени последниот ден од извештајниот период и наведени во редот "вкупно во денари" да ја специфицира според роковите на следниот начин:

- во редот "до 90 дена" ја внесува состојбата на отворените побарувања /обврски за кои од настанувањето до последниот ден на кварталот за кој известувачот известува поминало од 0 до 90 дена;

- во редот " до 180 дена"ја внесува состојбата на отворени побарувања/обврски за кои од настанувањето до последниот ден на кварталот за кој известува известувачот поминале од 91 до 180 дена.

29. Известувачот, покрај образецот "КИП" и "КИО" , треба да го пополни и образецот "КИП-1" и "КИО-1" во кој ги внесува состојбите на отворените побарувања/обврски од нерезидентите односно кон нерезидентите по видови на отворени побарувања на последниот ден на тромесечието и тоа за секоја земја од која има ненаплатени побаривања т.е. неплатени обврски.

30. Роковите за доставување на тромесечниот извештај до Народна банка на Република Македонија се:

- за првиот квартал - до 30.04 во годината;
- за вториот квартал - до 31.07 во годината ;
- за третиот квартал - до 30.10 во годината;
- за четвртиот квартал - најдоцна до 28.02 во наредната година;

31. Податоците во извештаите треба да се сложуваат со податоците кои обврзникот за известување ги прикажува во своето книговодство.

32. ОБРАЗЕЦ "КИП" и "КИО" - квартален извештај за состојбата и прометот на побарувањата и обврските од работењето кон странство - Упатство за пополнување:

I.A) СОСТОЈБА НА ПОБАРУВАЊА

33. Во образецот КИП - Извештај за состојбата и промените на побарувањата од работењето со странство, страната IА се пополнува на следниот начин:

Во рубриката "известувач" - известувачот ги внесува фирмата на друштвото и адресата на седиштето на друштвото.

Во рубриката "матичен број" - известувачот го внесува седмоцифрениот матичен број на друштвото од регистратор на деловни субјекти на друштва што го води Државниот завод за статистика а ако известувач е физичко лице кое самостојно врши дејност како занимање го впишува матичниот број од деловниот регистар.

Во рубриката "даночен број" - известувачот го внесува тринаесетцифрениот даночен број од регистратор на деловни субјекти на друштва кој го води Управата за приходи.

Во рубриката "квартал и година" - известувачот го внесува кварталот и годината на кои се однесуваат податоците во извештајот.

Известувачот податоците ги внесува во оригинални валути во кои ги води побарувањата од нерезидентите.

Известувачот во образецот "КИП" на страната I А ги внесува вкупните ненаплатени побарувања од нерезидентите по комерцијални работи со состојба на последниот ден од тромесечието, со рок на наплата до 180 дена.

Известувачот во извештајот ги вклучува и работите на купување/продавање на побарувања со нерезидентот кога работите се склучени како комерцијални работи , со рокови на наплати до 180 дена.

Колона 1 : во колоната "валута" - известувачот ги внесува шифрите на валутите во кои ја искажува отворената состојба на побарувања на последниот ден од кварталот.

Колоната 2 : во колоната " отворени побарувања за извоз на стоки со ЕЦД" , известувачот ја внесува вредността на ненаплатениот износ на извезена стока според фактурна вредност на последниот ден од кварталот за кој известува, за која при преминувањето на стоката преку царинска линија е издаден ЕЦД(единствен царински документ).

Колона 3 : во колоната " отворени побарувања за продажба на стока без ЕЦД" , известувачот ја внесува вредността на ненаплатената стока продадена на нерезидентите, што била фактурирана и за кои не е издаден ЕЦД : пратки на списанија, весници, како и вредността на продадена а ненаплатената стока од консигнационен склад во странство и вредността на ненаплатената стока купена и продадена во реекспорт (само за реекспорт кога стоката не ја поминува територијата на Република Македонија).

Колона 4 : во колоната " отворени побарувања за извоз на услуги" , известувачот ја внесува вредността на извршените а ненаплатени услуги согласно издадените фактури.

Колона 5 : во колоната " отворени побарувања кои произлегуваат од купени/продадени побарувања" , известувачот ја внесува вредността на отворените побарувања од нерезидентот , воспоставени врз основа на склучени договори за купување/продавање на побарувања кои првобитно постоеле меѓу два резидента или два нерезидента.

Колона 6 : во колоната 6 "дадени аванси за увоз на стоки" , известувачот ја внесува вредността на побарувањата по дадени аванси за увоз на стоки ако растојанието меѓу уплатата на авансот и стоковиот тек ќе биде до 180 дена;

Колона 7 : во колоната "дадени аванси за увоз на услуги" , известувачот ја внесува вредността на побарувањата од дадените аванси за увоз на услуги иако

според платните документи не ги шифрира како аванс туку како соодветна услуга, а меѓу плаќањето на авансот и реализацијата на услугата не поминува 180 дена;

Колона 8 : во колоната " вкупно ", известувачот ја внесува сумата на вредностите на отворените побарувања од колоните 2 до 7 за секоја одделна валута од колоната 1 . Таа колона треба за секоја одделна валута да се совпаѓа со крајната состојба од образецот IБ - Промени во кварталот во тековниот извештаен период .

Во редот "вкупна сума во денари" на образецот IA , известувачот ги внесува износите во сите колони во кои се внесени износи по одделни валути и тоа така што од поединачни валути износите ги пресметува во денари според средниот курс на Народна банка на Република Македонија на последниот ден од кварталот за кој известува и истите ги собира .

Во редот " од тоа со поврзани друштва " , известувачот ја внесува вредността на делот од сите отворени побарувања на последниот ден од кварталот, од капитално поврзаните претпријатија во странство . Овој износ треба да биде вклучен во вкупната состојба на отворени побарувања во денари а во овој ред треба да се прикаже и одделно. Известувачот ги пополнува податоците во денари и тоа за сите колони (видови на отворени побарувања) од извештајот.

Во редовите "од тоа до ... дена " , известувачот го внесува делот на вредността на отворените побарувања на последниот ден од кварталот , отворени до бројот на деновите наведени во одделниот ред. Известувачот ги пополнува податоците во денари и тоа за сите колони (видови на отворени побарувања) од извештајот .

I.Б. ПРОМЕНИ ВО ТРОМЕСЕЧИЕТО

34. Во рубриките од извештајот IБ - Промени во кварталот , известувачот ја прикажува вредноста на сите измени во кварталот за кој го поднесува извештајот Податоците ги дава во оригинални валути .

35. Се пополнува на следниот начин:

Во рубриката "известувач" , известувачот ги внесува фирмата на друштвото и адреса на седиштето на друштвото.

Во рубрика "матичен број " известувачот го внесува седмоцифрениот матичен број на друштвото што се води при Државниот завод за статистика а ако известувач е физичко лице кое самостојно врши дејност како занимање го впишува матичниот број од деловниот регистар.

Во рубрика "даночен број" известувачот го внесува тринаесетцифрениот даночен број што го води Управата за приходи.

Во рубрика "шифра на валута " известувачот ја внесува валутата во која се направени промените во кварталот од страницата IA.

Ред 1 : во редот "состојба на претходното тромесечие " , известувачот ја внесува вкупната состојба на краткорочните побарувања (со рок на наплата до 180 дена). Почетната состојба на побарувањата по поедини валути од извештајот треба да се совпаѓа со крајната состојба наведена од известувачот за претходното тромесечје.

Ред 2 : во редот "вкупен извоз на стоки со ЕЦД, освен наплатениот извоз од примени аванси" , известувачот ја внесува вкупната вредност на извозот врз основа на фактурите за стоката за која се изработени ЕЦД (единствени царински документи) и тоа без оглед на рокот на наплата. Во податокот од редот 2 , известувачот не го зема во предвид извозот кој ќе го затвори со примените аванси од нерезидентите, безплатниот извоз на стоки и извозот на стоки во

консигнациска продажба , но ја зема во предвид вредноста на стоката извезена врз основа на договори за кредити со нерезидентите, вредността на стоката купена и продадена на нерезидент (реекспорт) и вредност на стоката по договорите за долгорочна производна кооперација(ДПК).

Известувачот кој извезува како посредник во свое име а за туѓа сметка , должен е вредността на извезената стока од редот 2 да ја специфицира во "**Спецификацијата на извоз**" , според матичните броеви на нарачателите на извозот.

Ред 2а : во редот "од тоа извоз на стока по договор за долгорочна производна кооперација (ДПК)" , известувачот ја внесува вредността на извозот врз основа на договори за долгорочна производна кооперација која веќе ја вклучил во редот 2, а во овој ред ја прикажува и одделно.

Како долгорочна производна кооперација се сметаат договори кај кои резидентот и нерезидентот меѓусебно си испорачуваат репроматеријал , резервни делови , опрема , готови производи и сл.кои вообично се од ист или сличен вид а меѓусебните испораки врз основа на тој меѓусебно склучен долгорочен договор ги порамнуваат со евидентна сметка на страната на побарувањата и обврските.

Ред 3 : во редот "друга продажба на стоки на нерезиденти" , известувачот ја внесува вкупната вредност на стоката , во текот на тромесечието продадена на нерезидентите, како што таа е фактурирана и за која не е изработен ЕЦД бидејќи стоката не ја преминала царинската граница на Република Македонија. Во истата колона се внесува и вредността на побарувањето за стока за која не се издава ЕЦД (пратки на списанија , книги , весници) , вредността на стоката купена и продадена на нерезидент (реекспорт кога стоката не ја поминува територијата на РМ) , како и вредността на стоката продадена од консигнационен склад во странство .

Ред 4 : во редот "примени наплати за извоз стоки , освен наплати по аванси" , известувачот ги внесува сите наплати примени од нерезиденти извршени преку домашни банки или девизни сметки во странство или денарски од сметките на нерезидентите , освен примените аванси за извоз на стоки.

Известувачот е должен вредността на примените наплати за стоките од редот 4 да ја специфицира по видот на плаќања во "**Спецификацијата на плаќања**" на:

- наплати примени преку домашните банки (наплати за кои е дадено известување за наплата од странство);
- наплати на девизна сметка во странство (веќе наведени во месечниот извештај "МИ");
- наплати примени во денари кога се примени од денарската сметка на нерезидентот;

Известувачот треба во "**Спецификацијата за пренесени кредити**" да ги специфицира евидентните регистарски броеви на кредитите за кои известува согласно упатството за спроведување на Одлуката за начинот и условите за поднесување на извештаи за склучени кредитни работи.

Ред 4а : во редот "примени наплати по салдо согласно договорот за ДПК" , известувачот ги внесува наплатите по салдото за извоз на стоки во рамките на договорот за долгорочна производна кооперација кога по истиот подолго време има побарувачко салдо. Овие наплати кои служат за израмнување на салдото по договорите за долгорочна производна кооперација известувачот не ги вклучува во редот 4) туку ги прикажува во редот 4а).

Известувачот ги прикажува наплатите на салдото по основ на ДПК кои на документите за наплата ги шифрирал со основ 680.

Ред 5 : во редот "издадени фактури за извршени услуги освен кои се затвараат од примени аванси" , известувачот ги внесува сите издадени фактури за услуги во периодот на известувањето , без оглед на тоа дали тие веќе стасале

за наплата или не односно без оглед на тоа дали во истиот квартал веќе се наплатени или не , освен фактурите за услугите кои ги затвараат обврските од примени аванси за услуги.

Обврзникот за известување во редот 5) ги вклучува и побарувањата за услугите кои што ги засметува во договорите со нерезидентите за долгорочна производна кооперација.

Во овој ред известувајќи ги вклучува и услугите по работите за оплеменување (доработка) и инвестициони работи.

Ред 5а : во редот " од тоа извоз на услуги согласно договорот за ДПК " , известувајќи ги внесува вредността на извозот на услуги врз основа на договорот за ДПК која веќе ја вклучил во редот 5 а во овој ред ја прикажува и одделно.

Ред 5б : во редот " од тоа извоз на работи на оплеменување " , известувајќи ги внесува вредността на издадените фактури за работите на доработка, преработка и обработка (работи на оплеменување) која веќе ја вклучил во редот 5, а во овој ред ја прикажува и одделно.

Извозни работи на оплеменување се сите работи кај кои известувајќи ги добива на доработка, преработка или обработка стоката - сопственост на нерезидентот а известувајќи стоката ќе ја употреби за изработка на производи кои ќе ги извезе и во која ја засметува и својата услуга и го раздолжува увозот на стоката потрошена при производството.

Известувајќи го извезува во свое име а за туѓа сметка , должен е вредността на извезената стока од редот 5б да ја специфицира според матичните броеви на нарачателите на извозот во "**Спецификацијата на извоз** " .

Ред 6 : во редот "примени наплати за извршени услуги освен наплати по аванси " , известувајќи ги внесува вредността на сите наплати ,примени од нерезидентот за извршените услуги , освен примените аванси за извоз на услуги. Во истиот ред, известувајќи ги внесува и износите на наплати на име купени побарувања кои ги воспоставил во редовите 7б и 7в (во колку има такви).

Известувајќи го должен вредността на примените наплати за услугите од редот 6 да ја специфицира во "**Спецификацијата на плаќања**" според видот на наплати на :

- наплати примени преку домашни банки (наплати за кои е издадено известување за наплата од странство) ;
- наплати на девизната сметка во странство (веќе дадени со месечниот извештај " МИ ";
- наплати примени во денари , извршени преку денарските сметки на нерезидентите;

Известувајќи го треба во "**Спецификацијата на пренесени кредити**" да ја специфицира евидентните регистарски броеви на кредитите за кои известува врз основа на упатството за спроведување на одлуката за начинот и условите за поднесување на извештаи за склучени кредитни работи.

Ред 6б : во редот " од тоа наплати на извозот од работите на оплеменување " , известувајќи ги внесува вредността на наплатите примени согласно издадените фактури за работи на доработка , преработка и обработка (работи на оплеменување), веќе вклучени во редот 6, а во овој ред се прикажуваат и одделно;

Ред 7 : во редот "купени побарувања во кварталот " , известувајќи ги внесува вкупната вредност на следните трансакции:

- купување на побарување од правни односи меѓу резидент и нерезидент ако купувач на побарувањето е резидент (ред 7а);
- продажба на побарување од правни односи меѓу два резидента а доверителот своето побарување го продал на нерезидент (ред 7б);
- купување на побарување од правни односи меѓу два нерезидента а купувач на побарувањето е резидент (ред 7в);

Купување на побарување е работа кај која резидентот од одредено лице го купува побарувањето што тој го има кон трето лице. Со тоа резидентот воспоставува обврска и му плаќа на продавачот на побарувањето а воспоставува побарување кон трто лице и наплатува од него. Обврската кон продавачот на побарувањето е помала од вкупната вредност на побарувањето за договорениот дисконт.

Ред 7а: во редот "купени побарувања од правни односи меѓу резидент и нерезидент а купувач на побарувањето е друг резидент", известувачот (купувач на побарувањето) ги внесува износите кај кои првобитното побарување било воспоставено од нерезидент а купувач на побарувањето е друг резидент кој ќе биде и корисник на наплатата од странство.

Во таков случај известувачот ја пополнува и "**Спецификацијата на купувања, продавања и порамнувања**" по валути и матични броеви на други резиденти од кои побарувањето го купил .

За приливи од таков вид договори , известувачот ја внесува шифрата од основната работа извоз на стока односно услуга.

Ред 7б: во редот "продажба на побарување од правни односи меѓу два резидента а доверителот го продал побарувањето на нерезидент" - известувачот ги внесува износите кај кои првобитното побарување е меѓу два резидента а доверителот го продал на нерезидент и за него добил наплата од нерезидентот преку известување за прилив од странство (обр.743) ,

Во тој случај известувачот ја пополнува и "**Спецификацијата на купувања, продавања и порамнувања**" по валути и матични броеви на други резиденти од кои обврската е превземена кон нерезидентот . За приливи од такви работи ,известувачот за приливот од странство ја впишува шифрата 591 ,

Ред 7в: во редот "купување на побарување кон странство од правни односи меѓу два нерезидента а купувач на побарувањето е резидент" , известувачот ги внесува износите кај кои првобитното побарување постоеше меѓу два нерезидента и известувачот го купил побарувањето и искажал побарување од нерезидентот-должник, при што со известување за прилив од странство (обр.743) побарувањето му е наплатено .

Во таков случај, редот 7в од страна I.Б на образецот КИП - побарувања треба да се сложува со редот 7в од страна II.Б на образецот КИО - обврски .

За приливи од овој вид работи, известувачот во известувањето за прилив од странство (обр.743) ја внесува шифрата 593.

Ред 8 : во редот " продадени побарувања од нерезидент на резидент " , известувачот ги внесува износите кај кои првобитното побарување било воспоставено меѓу резидент и нерезидент, додека друг резидент го купил побарувањето и станал корисник на наплатата од странство од нерезидентот.

Во тој случај, известувачот треба да ја пополни и "**Спецификацијата на купувања, продавања и порамнувања**" по валути и матични броеви на други резиденти на кои им го продал побарувањето.

Ред 9 : во редот "допишување на разлики при работењето со странство " , известувачот ја внесува вредността на дел од побарувањата кога наплатата е поголема од вредността на стоката според издадените фактури заради оптоварувања , пресметани затезни камати и слично.

Ред 10 : во редот " отпишување на разлики при работење со странство " , известувачот ја внесува вредността на дел од побарувањата кога наплатата е помало од вредността според издадените фактури заради одобрувања , сконта, работи , рекламиации , попусти и сл.

Ред 11: во редот " отпишување на побарувања " , известувачот ја внесува вредността на побарувањата кога побарувањето го отпишал заради стечај на странскиот партнери , заради одземање на стоки или заради целосно уништување на стоката при транспорт и слично.

Корекциите на вредноста на спорни и проблематични побарувања известувачот не ги прикажува во овој ред туку и натаму ги води како отворени побарувања.

Редовите 12 и 13 : во редот 12 "порамнување во рамки на друштвото ", известувачот известува за порамнувања на побарувањата со еден или повеќе нерезиденти извршени во кварталот за кој известува . Ако порамнувањето е мултилатерално и во него настапуваат и повеќе резиденти , за тоа треба да се известува во редот 13 " порамнување со повеќе домашни друштва".

Вредноста на порамнувањата во редот 12 на образецот за побарувања треба да е еднаков со вредността на порамнувањата во редот 12 на образецот за обврски.

Ако известувачот го пополни редот 13 , во "**Спецификацијата на купувања, продавања и порамнувања**" треба да ги специфицира домашните друштва - партнери во порамнувањето и тоа тие што имаат спротивна трансакција со нерезиденти. Ако во мултилатералното порамнување учествуваат повеќе резиденти , известуваат само тие двајца што имаат побарување од нерезидентот.

Редовите 12 и 13 се пополнуваат во случаите кога за такво порамнување е донесено судско решение од надлежен суд.

Ред 14 : во редот " порамнување на извоз со увоз врз основа да договори за ДПК " , известувачот известува за порамнување на извозот на стоки и услуги врз основа на порамнување согласно договорот за ДПК во кварталот.

Ред 15: во редот " останати трансакции во рамките на ДПК- освен стоки и услуги " , известувачот известува за останати трансакции за воспоставување на побарувања во рамките на договорот за ДПК , освен побарувањата на име стоки и услуги прикажани во редовите 2а и 5а . Тоа значи дека во тој ред обврзникот ги вклучува другите побарувања освен за стоки и услуги кои ќе ги порамни во рамките на ДПК.

Ред 16 : во редот " извоз на стоки на кредит " , известувачот ја прикажува вредността на пренесување на извозот на стоки на кредит , т.е побарувања кои во дадениот квартал ги пренел од краткорочни побарувања од работењето во побарувања од финансирање бидејќи не се наплатени во рок од 180 дена и во исто време треба да ги пренесе во извештаите за кредитни работи со странство. При тоа нема значење дали кредитната работа е веќе договорена со договор или пак во кварталот за кој известува , дел од извозот на стоки го регистрирал како кредит бидејќи го пречекорил рокот за наплата од 180 дена.

Известувачот треба во "**Спецификацијата за пренесени кредитни работи**" да ги специфицира евидентните броеви за кредитите за кои известува согласно Упатството за спроведување на Одлуката за начинот и условите за поднесување на извештаи за склучени кредитни работи.

Ред 17 : во редот " извоз на услуги на кредит " , известувачот ја внесува вредността на пренесениот извоз на услуги во кварталот за кој известува, на кредит. Во редот ја прикажува вредноста на побарувањата за услугите кои во дадениот квартал ги пренел од краткорочни побарувања од работењето на побарувања од финансирање бидејќи не се наплатени во рокот од 180 дена и треба во исто време да ги пренесе во извештаите за кредитни работи со странство. При тоа нема значење дали кредитната работа е веќе договорена со договор или пак во кварталот за кој известува, дел од извозот на услуги го регистрирал како кредит бидејќи го пречекорил рокот за наплата од 180 дена.

Известувачот треба во "**Спецификацијата за пренесени кредитни работи**" да ги специфицира евидентните регистарски броеви на кредитите за кои известува врз основа на Упатството за спроведување на одлуката за начинот и условите за поднесување на извештаи за склучени кредитни работи.

Ред 18 : во редот " побарувања од дадени аванси за увоз на стоки " , известувачот известува за воспоставување на побарувања врз основа на дадените

аванси на нерезидентите за идниот увоз на стоки. Ги зема во предвид и дадените аванси за стоки платени врз основа на договор за кредит со нерезидентот.

Известувајќот е должен вредността на дадените за стоки од редот 18 да ги специфицира во "**Спецификацијата на плаќања**" според видот на плаќање на:

- плаќања дадени преку домашни банки (плаќања за кои е издадено налог за плаќање во странство) ;
- плаќање од девиза сметка во странство (за кои веќе е известено во извештајот "МИ" ;
- плаќања дадени во денари , кога се извршени на денарските сметки на нерезидентите;
- плаќања дадени директно од страна на странски кредитодавач на нерезидентите;

Известувајќот треба во "**Спецификацијата на пренесени кредитни работи**" да ги специфицира евидентните регистарски броеви за кои известува согласно со упатството за спроведување на одлуката за начинот и условите за поднесување на извештаи за склучени кредитни работи.

Ред 19 : во редот " побарувања за дадени аванси за увоз на услуги" , известувајќот известува за воспоставување на побарувања врз основа на дадените аванси на нерезидентите за идниот увоз на услуги . Ги зема во предвид и дадените аванси за услугите платени врз основа на договор за кредит со нерезидентот .

Известувајќот е должен вредностите на дадените аванси за услугите од редот 19 да ги специфицира во "**Спецификацијата на плаќања**" според видот на плаќање на :

- плаќања дадени преку домашни банки (плаќања за кои е издадено налог за плаќање во странство) ;
- плаќања од девизна сметка во странство (за кои известува во извештајот "МИ" ;
- плаќања дадени во денари , кога се извршени на денарските сметки на нерезидентите.
- плаќања извршени директно од страна на странски кредитодавач на испорачателите - нерезиденти.

Известувајќот треба во "**Спецификацијата за пренесени кредитни работи**" да ги специфицира евидентните регистарски броеви на кредитите за кои известува врз основа на упатството за спроведување на одлуката за начинот и условите за поднесување извештаи за склучени кредитни работи.

Ред 20 : во редот " затварање на побарувања од дадени аванси по основ на увоз на стоки" известувајќот известува за затварање на побарувања за дадените аванси на нерезидентите врз основа на увозот на стоки (според примените фактури за стока) .

Известувајќот кој увезува како посредник во свое име за тука сметка , должен е вредността на увезената стока од редот 20 да ја специфицира во "**Спецификацијата на увоз**" по матични броеви на корисници на увозот .

Ред 21 : во редот " затварање на побарувања за дадени аванси врз основа на увоз на услуги" , известувајќот известува за затварање на побарувањата за дадените аванси на нерезиденти за увоз на услуги (согласно примените фактури за услуги).

Ред 22 : Известувајќот го користи за описанување и наведување на вредностите на останатите измени на побарувања на известувајќот кон нерезидентите во кварталот - ако не може да ги класифицира во ниту една од погоре наведените редови на образецот.

Редот нова состојба на побарувањата на крајот на кварталот е вредноста на отворените побарувања за дотичната валута на последниот ден од тромесечието (состојба на побарување на крајот од претходниот квартал +

позитивните промени на побарувањата во томесецието - негативните промени на побарувањата во тромесецието).

36. Кога во извештајот се пополнети редовите 2 , 4 , 5б , 6 , 7 , 8 , 13 , 16 , 17 , 18 , 19 и 20 означени на крајот со * , во тој случај треба да биде пополнета и соодветната спецификација.

37. На ист начин како што го пополнува образецот "КИП" - страна IА , известувачот треба за состојбата на последниот ден во кварталот да го пополни и образецот "КИП-1": извештај за побарувања по земји на странски партнери (без оглед на земјата на извозот). Извештајот "КИП-1 " се пополнува само за состојбата на побарувањата но не и за промените.

Во извештајот "КИП- 1 ", известувачот ги внесува состојбите на отворените побарувања од нерезидентите по видови на отворени побарувања и тоа за секоја земја кон која има отворени ставки .

Извештајот на образецот "КИП-1" известувачот го изработува во денари според средниот курс на Народна банка на Република Македонија важечки на последниот ден на кварталот.

Во извештајот КИП-1, известувачот не го пополнува податокот во редовите "од тоа со поврзани друштва" и редовите "од тоа до дена".

II . А) СОСТОЈБА НА ОБВРСКИ

38. Во образецот КИО - Извештај за состојбата и промените на обврските од работењето со странство, страната IIА се пополнува на следниот начин:

Во рубриката "известувач" - известувачот го внесува името на друштвото и адресата на седиштето на седиштето на друштвото.

Во рубрика "матичен број" - известувачот го внесува седмоцифрениот матичен број на друштвото од регистарот на деловни субјекти на друштва што го води Државниот завод за статистика а ако известувач е физичко лице кое самостојно врши дејност како занимање го впишува матичниот број од деловниот регистар.

Во рубриката "даночен број" - известувачот го внесува тринаесетцифрениот даночен број од регистарот на деловни субјекти на друштва кој го води Управата за приходи.

Во рубриката "квартал и година"- известувачот го внесува кварталот и годината на кои се однесуваат податоците во извештајот.

Известувачот податоците ги внесува во оригинални валути во кои ги води обврските кон нерезидентите.

Известувачот во образецот ги внесува вкупните отворени обврски кон нерезидентите по комерцијални работи со состојба на последниот ден од тромесецието и рок на плаќање до 180 дена.

Известувачот во извештајот ги вклучува и работите на превземени/отстапени обврски кон нерезидент кога работите се склучени како комерцијални работи, со рокови до 180 дена.

Колона1:во колоната "валута"- известувачот ги внесува шифрите на валутите во кои ја исказува отворената состојба на обврски на последниот ден на кварталот.

Колона 2: во колоната "отворени обврски од увоз на стоки со ЕЦД", известувачот ја внесува вредноста на неплатениот износ на увезена стока според фактурна вредност на последниот ден од кварталот за кој известува, за кои при

преминувањето на стоката преку царинска линија е издаден ЕЦД (единствен царински документ).

Колона 3: во колоната "отворени обврски за купување на стока без ЕЦД", известувачот ја внесува вредноста на неплатената стока купена од нерезидентите, што била фактурирана и за која не е издаден ЕЦД: пратки на списанија, весници, како и вредноста на неплатена стока купена и продадена во реекспорт, (кога стоката не ја поминува територијата на Република Македонија).

Колона 4: во колоната "отворени обврски за увоз на услуги", известувачот ја внесува вредноста на извршените а неплатени услуги согласно примените фактури од нерезидентите.

Колона 5: во колоната "отворени превземени обврски кои ќе произлезат од купени/продадени побарувања", известувачот ја внесува вредноста на отворените превземени обврски кон нерезидентот, воспоставени врз основа на склучени договори за купување односно придажба на побарувања кои првобитно постоеле меѓу два резидента или два нерезидента.

Колона 6: во колоната "примени аванси за извоз на стоки", известувачот ја внесува вредноста на обврските од примените аванси за извоз на стоки, ако растојанието меѓу наплатата на авансот и стоковиот тек ќе биде до 180 дена.

Колона 7: во колоната "примени аванси за извоз на услуги", известувачот ја внесува вредноста на обврските од примените аванси за извоз на услуги иако според платните документи не ги шифрира како аванс туку како соодветна услуга, а меѓу наплатата на авансот и реализацијата на услугата не поминува 180 дена.

Колона 8: во колоната "вкупно" известувачот го внесува збирот на вредностите од отворените обврски од колоните од 2 до 7 за секоја одделна валута од колоната 1. Таа колона треба за секоја одделна валута да се совпаѓа со крајната состојба на образецот **II.B - Промени во кварталот во тековниот извештаен период**.

Во редот "вкупна сума во денари" на образецот **II.A**, известувачот ги внесува износите во сите колони во кои се внесени износи по одделни валути и тоа така што од поединачни валути износите ги пресметува во денари според средниот курс на Народна банка на Република Македонија на последниот ден од кварталот за кој известува и истите ги собира.

Во редот "од тоа со поврзани друштва", известувачот ја внесува вредноста на делот од сите отворени обврски на последниот ден од кварталот што се однесува на состојбата на обврските кон капитално поврзаните друштва во странство. Овој износ треба да биде вклучен во вкупната состојба на отворени обврски во денари а во овој ред треба да се прикаже и одделно. Известувачот ги пополнува податоците во денари и тоа за сите колони (видови на отворени обврски) од извештајот.

Во редовите "од тоа до ... дена", известувачот го внесува делот на вредноста на отворени обврски на последниот ден на кварталот, отворени до бројот на деновите наведени во одделниот ред. Известувачот ги пополнува податоците во денари и тоа за сите колони (видови на отворени обврски) од извештајот.

II.B. ПРОМЕНИ ВО ТРОМЕСЕЧИЕТО

39. Во рубриките од извештајот **II. Б - Промени во тромесечието** (кварталот), известувачот ја прикажува вредноста на сите измени во кварталот за кој поднесува извештај. Податоците ги дава во оригинални валути.

40. Се пополнува на следниот начин:

Во рубриката "известувач" ги внесува фирмата на друштвото и адреса на седиштето на друштвото.

Во рубрика "матичен број", известувачот го внесува седмоцифрениот матичен број на друштвото што се води при Државниот завод за статистика, а ако известувач е физичко лице кое самостојно врши дејност како занимање го впишува матичниот број од деловниот регистар.

Во рубрика "даночен број", известувачот го внесува тринаесетцифрениот даночен број што го води Управата за приходи.

Во рубрика "шифра на валута", известувачот ја внесува валутата во која се направени промените во кварталот.

Ред 1: во редот "состојба на претходното тромесечие", известувачот ја внесува вкупната состојба на краткорочни обврски (со рок на плаќање до 180 дена). Почетната состојба на обврските по поедини валути од извештајот треба да се совпаѓа со крајната состојба наведена од извесувачот за претходното тромесечие.

Ред 2: во редот "вкупен увоз на стоки со ЕЦД, освен платениот увоз од дадени аванси", известувачот ја внесува вкупната вредност на увозот ,врз основа на фактурите за стока за која се изработени ЕЦД (единствени царински документи) и тоа без оглед на рокот на плаќање. Во податокот од редот 2, известувачот не го зема во предвид увозот , врз основа на фактурите кои се платени од дадените аванси на нерезидентите, бесплатниот увоз на стоки, но ја зема во предвид вредноста на стоката увезена врз основа на договор за кредит со нерезидентот , вредноста на стоката купена од нерезидент и продадена на нерезидент (реекспорт) и вредноста на стоката по договорите за долгорочна производна кооперација (ДПК).

Известувачот кој увезува стока како посредник во свое име а за туѓа сметка, должен е вредноста на увезената стока од редот 2 да ја специфицира и во "**Спецификација на увоз**", според матични броеви на корисниците на увозот.

Ред 2а: во редот "од тоа увоз на стоки по договори за производна кооперација (ДПК)", известувачот ја внесува вредноста на увозот врз основа на договори за производна кооперација, која веќе ја вклучил во редот 2, а во овој ред ја прикажува и одделно.

Како договори за долгорочна производна кооперација се сметаат договори кај кои резидентот и нерезидентот меѓусебно си испорачуваат репроматеријал, резервни делови, опрема, готови производи и сл. кои вообично се од ист или сличен вид а меѓусебните испораки врз основа на тој меѓусебно склучен договор ги порамнуваат на страната на побарувањата и обврските.

Ред 3: во редот "други купувања на стоки од нерезиденти", известувачот ја внесува вкупната вредност на стоката, во текот на тромесечието купена од нерезидентите, како што е фактурирана и за која не е изработен ЕЦД , како увоз на пратки на списанија, книги, весници и вредност на стоката купена и продадена на нерезидент (реекспорт кој не ја поминува територијата на Република Македонија).

Ред 4: во редот " дадени плаќања за увоз на стоки, освен дадени аванси", известувачот ги внесува сите плаќања кон нерезидентите извршени преку домашни банки, девизни сметки во странство или на денарските сметки на нерезидентите, освен дадените аванси за увоз на стоки.

Известувачот е должен вредноста на дадените плаќања за стоките од редот 4 да ја специфицира по видот на плаќања во "**Спецификацијата на плаќања**" на:

- плаќања извршени преку домашни банки(плаќања за кои е дадено налог за плаќање во странство);
- плаќања од девизна сметка во странство (веќе наведени во месечниот извештај "МИ");

- плаќања извршени во денари на денарските сметки на нерезидентите;
- плаќања извршени директно од страна на странски кредитодавач на испорачатели-нерезиденти;

Известувачот треба во "**Спецификацијата на пренесени кредити**" да ги специфицира евидентните регистарски броеви на кредитите за кои известува согласно упатството за спроведување на одлуката за условите и начинот за поднесување извештаи за склучени кредитни работи.

Ред 4а: во редот "дадени плаќања по салдо согласно договори за ДПК", известувачот ги внесува плаќањата по салдото за увоз на стоки во рамките на договорот за ДПК кога по истиот подолго време има долговно салдо. Овие плаќања кои служат за порамнување на долговното салдо по договорите за долгорочна производна кооперација, известувачот не ги вклучува во редот 4 туку ги прикажува во редот 4а.

Известувачот ги прикажува плаќањата на салдото по основ на договорите за ДПК, кои во документите за плаќање ги шифрирал со основот 680.

Ред 5: редот "примени фактури за извршени услуги, освен кои се затвараат со дадени аванси", известувачот ги внесува сите примени фактури за услуги во периодот на известувањето, без оглед на тоа дали тие веќе стасале за плаќање или не односно без оглед на тоа дали во истиот период се платени или не, освен фактурите за услугите кои ги затвараат побарувањата за дадени аванси за услуги.

Обврзникот за известување во редот 5 ги вклучува и обврските за услугите што нерезидентот му ги засметал во рамките на договорите за ДПК.

Во овој ред на услуги известувачот ги вклучува и работите на оплеменување (доработка) и на инвестиционите работи.

Ред 5а: во редот "од тоа увоз на услуги согласно договорот за ДПК", известувачот ја внесува вредноста на увозот на услуги врз основа на договорот за ДПК, која веќе ја вклучил во редот 5 а во овој ред ја прикажува и одделно.

Ред 5б: во редот "увоз на работи на оплеменување (доработки)", известувачот ја внесува вредноста на примените фактури за работите на доработка, преработка и обработка (работи на оплеменување), која веќе ја вклучил во редот 5 , а во овој ред ја прикажува и одделно.

Увозни работи на оплеменување се работи кај кои известувачот на нерезидентот му дава на доработка, преработка или обработка стока-негова сопственост а нерезидентот стоката ќе ја употреби за изработка на производ а на известувачот му ја засметува извршената услуга.

Известувач кој увезува во свое име а за туѓа сметка , должен е вредноста на увезената стока од редот 5б да ја специфицира според матичните броеви на корисниците на увозот во "**Спецификацијата на увоз**".

Ред 6: во редот "дадени плаќања за извршени услуги освен дадени аванси", известувачот ја внесува вредноста на сите плаќања , платени на нерезидентот за извршени услуги, освен плаќањата како аванси за увоз на услуги. Во истиот ред , известувачот ги внесува и износите на плаќањата на име превземени обврски воспоставени во редовите 7б и 7в (во колку такви има).

Известувачот е должен вредноста на дадените плаќања за услугите да ги специфицира во "**Спецификацијата на плаќања**" според видот на плаќања на:

- плаќања дадени преку домашни банки (плаќања за кои е изготвен налог за плаќање во странство),
- плаќања од девизна сметка во странство (веќе дадени во месечниот извештај "МИ",
- плаќања дадени во денари , извршени на денарската сметка на нерезидентот,
- плаќања дадени директно од страна на странски кредитодавач на испорачателите-нерезиденти,

Известувачот треба во "Спецификацијата на пренесени кредити" да ги специфицира евидентните регистарски броеви на кредити за кои известува согласно Упатството за спроведување на Одлуката за начинот и условите за поднесување извештаи за склучени кредитни работи.

Ред 6б: во редот "од тоа плаќања на увоз на работите на оплеменување", известувачот ја внесува вредноста на плаќањата дадени согласно примените фактури за работи на доработка, преработка и обработка (работи на оплеменување), веќе вклучени во редот 6 , а во овој ред се исказуваат и одделно.

Ред 7: во редот "превземање на обврски", известувачот ја внесува вкупната вредност на следите трансакции:

- превземени обврски од правни односи меѓу резидент и нерезидент а преземачот на обврската е друг резидент кој ќе биде и налогодавач на плаќањето во странство (ред 7а).

- превземени обврски кон нерезидент , настанати од правни односи меѓу два резидента при продажба на побарувањето од резидентот на нерезидент (ред 7б).

- превземање на обврска кон нерезидент, настаната од правни односи меѓу два нерезидента при купување на побарување од нерезидент кон нерезидент (ред 7в).

Превземање на обврски се смета секоја измена на страната на должникот. Во овие случаи предмет на известување е обврската кон продавачот на побарувањето, намалена за дисконтот и вкупното побарување кон трето лице како должник.

Ред 7а: во редот "превземени обврски кон нерезидент од правни односи меѓу резидент и нерезидент а преземач на обврската е друг резидент", известувачот (превземач на обврската) ги внесува износите кај кои првобитната обврска била воспоставена на резидент кон нерезидент а превземач на обврската е друг резидент кој ќе биде и налогодавач за плаќањето во странство.

Во таков случај известувачот ја пополнува и "**Спецификацијата на превземања, отстапувања и порамнувања**" по валути и матични броеви на други резиденти од кои ја презел обврската за плаќање кон нерезидентот.

За одливите од овој вид известувачот ја внесува шифрата од основната работа увоз на стока односно услуга.

Ред 7б: во редот "превземање на обврска кон нерезидент од правни односи меѓу два резидента кога доверителот своето побарување го продал на нерезидент", известувачот ги внесува износите кај кои првобитното побарување било меѓу два резидента а доверителот побарувањето го продал на нерезидент , додека должникот воспоставил (превземал) обврска кон нерезидентот и со налог за плаќање према странство обврската ја платил.

Во таков случај, се пополнува и "**Спецификацијата на превземања, отстапувања и порамнувања**" по валути и матични броеви на други резиденти од кои побарувањето беше купено од нерезидентот. За одливи од вакви договори, известувачот во налогот за плаќање ја внесува шифрата 591

Ред 7в: во редот "воспоставување на обврски кон нерезидент од правни односи меѓу два нерезидента која произлегува од купување на побарување од нерезидент", известувачот ги внесува износите кај кои првобитното побарување постоеше меѓу два нерезидента и известувачот го купил побарувањето при што станал и должник према другиот нерезидент и со налог за плаќање према странство ја плаќа обврската.

За одливи - налог за плаќање во странство од ваков вид, известувачот ја внесува шифрата 593

Во таков случај , редот 7в од страна II.Б на образецот КИО - обврски , треба да се сложува со редот 7в на страна I.Б на образецот КИП - побарувања.

Ред 8: во редот " отстапени обврски кон нерезидент на резидент", известувачот ги внесува износите кај кои првобитната обврска била воспоставена

меѓу резидент и нерезидент додека друг резидент ја превзел обврската да плати со налог за плаќање према странство кон нерезидентот.

Во таков случај известувачот ја пополнува и "**Спецификацијата на превземања, отстапувања и порамнувања**" по валути и матични броеви на други резиденти на кои им ја преотстапил обврската.

Ред 9: во редот "допишување на разлики при работењето со странство", известувачот ги внесува износите на дел од обврските кога плаќањето е поголемо од вредноста на стоката според примените фактури заради оптоварувања , пресметани затезни камати и сл.

Ред 10: во редот "отпишување на разлики при работењето со странство", известувачот ја внесува вредноста на дел од обврските кога плаќањето е помало од вредноста според примените фактури заради одобрувања, сконта, работи, рекламиации, попусти и сл.

Ред 11: во редот "отпишувања на обврски", известувачот ја внесува вредноста на обврските кога обврската му е отписана поради стечај на странскиот партнери, заради одземање на стоката или заради целосно уништување на стоката при транспорт и слично.

Редовите 12 и 13: во редот 12 "порамнување во рамки на друштвото", известувачот известува за порамнување на обврски со еден или повеќе нерезиденти извршени во кварталот за кој известува. Ако порамнувањето е мултилатерално и во него учествуваат и повеќе резиденти , за тоа треба да се известува во редот 13 "порамнувања со повеќе домашни друштва". Вредноста на порамнувањата во редот 12 од образецот за обврски треба да бидејќи еднаков со вредноста на порамнувањата во редот 12 на образацот за побарувања.

Ако известувачот го пополни редот 13, во "**Спецификацијата на превземања, отстапувања и порамнувања**" треба да ги специфицира домашните друштва - партнери во порамнувањата и тоа тие што имаат спротивна трансакција со нерезидентите.Ако во мултилатералното порамнување учествуваат повеќе резиденти , известуваат само тие двајца што имаат побарување и обврска кон нерезидентот.

Редовите 12 и 13 се пополнуваат само во случаите ако за порамнување е донесено судско решение од надлежен суд.

Ред 14: во редот "порамнување на увоз со извоз врз основа на договори за ДПК ", известувачот известува за порамнување на увозот на стоки и услуги врз основа на порамнување согласно договорот за ДПК во кварталот.

Ред 15: во редот "останати трансакции во рамките на ДПК - освен стоки и услуги", известувачот известува за останати трансакции за воспоставување на обврски во рамките на договорот за ДПК, освен обврските на име стоки и услуги прикажани во редовите 2а и 5а. Тоа значи дека во тој ред обврзникот ги вклучува другите обврски освен за стоки и услуги кои ќе ги порамни во рамките на ДПК.

Ред 16: во редот "увоз на стоки на кредит", известувачот ја прикажува вредноста на пренесувањето на увозот на стоки во кварталот за кој известува, на кредит т.е. обврски кои во дадениот квартал ги пренел од краткорочни обврски од работењето со странство на обврски од финансирање бидејќи не се платени во рокот од 180 дена и во исто време треба да ги пренесе во извештаите за кредитни работи со странство. При тоа нема значење дали кредитната работа е веќе договорена со договор или пак во кварталот за кој известува , дел од увозот на стоки ги регистрирал како кредит бидејќи го пречекорил рокот за плаќање од 180 дена.

Известувачот треба во "**Спецификацијата за пренесени кредитни работи**" да ги специфицира евидентните регистарски броеви за кредитите за кои известува согласно Упатството за спроведување на Одлуката за начинот и условите за поднесување на извештаи за склучени кредитни работи .

Ред 17: во редот "увоз на услуги на кредит", известувачот ја внесува вредноста на пренесувањето на увозот на услуги во кварталот за кој известува, на

кредит . Во редот ја прикажува вредноста на обврските за услугите кои во дадениот квартал ги пренел од краткорочни обврски од работењето во обврски од финансирање бидејќи не се платени во рок од 180 дена и треба во исто време да ги пренесе во извештаите за кредитни работи со странство. При тоа нема значење дали кредитната работа е веќе договорена со договор или пак во кварталот за кој известува, дел од увозот на услуги ги регистрирал како кредит бидејќи го пречекорил рокот за плаќање од 180 дена.

Известувачот треба во "**Спецификацијата за пренесени кредитни работи**", да ги специфицира евидентните регистарски броеви за кредитите за кои известува согласно Упатството за спроведување на Одлуката за начинот и условите за поднесување на извештаи за склучени кредитни работи .

Ред 18: во редот "обврски од примени аванси за извоз на стоки", известувачот известува за воспоставените обврски врз основа на примените аванси од нерезидентите за идниот извоз на стоки. Во овој ред ги зема во предвид и примените аванси за стоки наплатени врз основа на договор за кредит со нерезидентот.

Известувачот е должен вредноста на примените аванси за стоки од редот 18 да ги специфицира во "**Спецификацијата на плаќања**" според видот на наплати на:

- наплати примени преку домашни банки (наплати за кои е издадено известување за плаќање од странство - обр.743),
- наплати на девизна сметка во странство (за кои веќе е известено во извештајот "МИ"),
- наплати во денари извршени од денарската сметка на нерезидентот,

Известувачот треба во "**Спецификацијата за пренесени кредити**" да ги специфицира евидентните регистарски броеви на кредитите за кои известува врз основа на Упатството за спроведување на Одлуката за условите и начинот за поднесување на извештаи за склучени кредитни работи.

Ред 19: во редот "обврски од примени аванси за извоз на услуги", известувачот известува за воспоставување на обврски врз основа на примените аванси од нерезидентите за идниот извоз на услуги. Ги зема во предвид и примените аванси за услугите платени врз основа на договор за кредит со нерезидентот.

Известувачот е должен вредностите на примените аванси за услугите од редот 19 да ги специфицира според видот на наплати на :

- наплати примени преку домашни банки (наплати за кои е издадено известување за плаќање од странство - обр.743)
- наплати на девизна сметка во странство (за кои веќе е известено во извештајот "МИ")
- наплати во денари извршени од денарската сметка на нерезидентот

Известувачот треба во "**Спецификацијата за пренесени кредити**" да ги специфицира евидентните регистарски броеви на кредитите за кои известува согласно упатството за спроведување на одлуката за начинот и условите за пријавување на склучени кредитни работи.

Ред 20: во редот "затварање на обврски од примени аванси врз основа на извоз на стоки", известувачот известува за затварање на обврски те за примените аванси од нерезидентите по основ на извоз на стоки (според издадените фактури).

Известувачот кој извезува стоки како посредник во свое име а за туѓа сметка, должен е вредноста на извезената стока од редот 20 да ја специфицира во "**Спецификацијата за извоз**" по матични броеви на испорачателите на извозот.

Ред 21: во редот "затварање на обврски од примени аванси врз основа на извоз на услуги", известувачот известува за затварањето на обврските за примените аванси од нерезидентите врз основа на извоз на услуги (согласно издадените фактури за услуги).

Ред 22: Известувачот го користи за описување и наведување на вредности на други измени на обврски на известувачот кон нерезидентите во кварталот - ако не знае да ги класифицира во ниту една од погоре наведените редови на образецот.

Редот нова состојба на обврските на крајот на кварталот е вредност на отворените обврски за дотичната валута на последниот ден од тромесечието (состојбата на обврските на крајот од претходниот квартал + позитивните промени на обврските во тромесечието - негативните промени на обврските).

41. Кога во извештајот се пополнети редовите 2, 4, 5б, 6, 7, 8, 13, 16, 17, 18, 19 и 20 означени на крајот со *, треба да биде пополнета и соодветната спецификација.

42. На ист начин како образецот КИО - страна IIА, известувачот треба за состојбата на последниот ден во кварталот да го пополни и образецот КИО-1: извештај за краткорочни обврски по земји на странски партнери (без оглед на земјата на увоз односно потеклото на стоката. Извештајот КИО-1 се пополнува само за состојбата на обврските но не и за промените.

Во извештајот КИО-1, известувачот ги внесува состојбите на отворените обврски кон нерезидентите по видови на отворени обврски и тоа за секоја земја кон која има отворени ставки.

Извештајот КИО-1, го изработува во денари според средниот курс на Народна банка на Република Македонија ,важечки на последниот ден на кварталот.

Во извештајот КИО-1, известувачот не го пополнува податокот во редовите "од тоа со поврзани друштва" и редовите "отворени до дена".

43. Ова Упатство влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија" а ќе се применува со денот на примената на Законот за девизно работење.

Гувернер
Љубе Трпески , с.р.

Прилог 1:

Шифри на видови извештаи

5. Сметки во странски банки по основ на :

5.1. инвестициони работоти

5.2. претставништва

5.3. трошоци за услуги во меѓународен стоковен и патнички промет

5.4. осигурување

5.5. услуги во областа на научни дејности

5.6. сметки на дипломатско-конзуларни претставништва

6. Евидентни сметки

6.1. услуги во меѓународен стоковен и патнички промет

6.2. ПТТ услуги

6..3.осигурување

7. Разно

7.1. уплати и исплати на средства од касата одобрени како девизен максимум

Образец МИ

Известувач: -----

матичен број: -----
Даночен број: -----

ИЗВЕШТАЈ ЗА ТРАНСАКЦИИ СО СТРАНСТВО

Период : месец ----- година -----

Вид на извештај : -----

Странски партнери: -----

Земја : -----

Број на одобрение : -----

Извос во валута : -----

Вид на валута : -----

Почетна состојба:-----

Шифра на земја на трансакцијата	Опис на трансакцијата	Шифра на трансакцијата	Зголемување на состојбата на сметката	Намалување на состојбата на сметката
Вкупно :				

Завршна состојба : -----

Име и презиме на одговорно лице: -----
Тел.број : -----

Мести и датум : -----

Потпис : -----

Образец КИП

Известувач :-----

Матичен број :-----

Организационен облик по ЗТД:-----

Даночен број : -----

И З В Е Ш Т А Ј
За состојбата и промените на побарувањата од работењето со странство

Квартал : ----- , Година : -----

I. ПОБАРУВАЊА**I.A. состојба на последниот ден од кварталот (тромесечието)**

(Износ во оригинална валута)

Валута	Отворени побарувања за:				Дадени аванси за:		Вкупно
	Извоз на стоки од ЕЦД	Извоз на стоки без ЕЦД	Извоз на услуги	Побарувања: купени	Увоз на стоки	Увоз на услуги	
1	2	3	4	5	6	7	8
Вкупно во денари							
Од тоа со поврзани друштва							
Отворени до 90дена							
Отворени до 180дена							

Известувач : -----

Матичен број : -----

Квартал : ----- , Година : -----

Даночен број : -----

I.B. Промени во кварталот

Шифра на валута : -----

1	Состојба на побарувања на крајот од претходниот квартал	
2	+Вкупен извоз на стоки со ЕЦД ,освен наплатените од аванси*	
2а	Од тоа: извоз на стоки по договори за ДПК	
3	+ Друга продажба на стоки на нерезиденти	
4	- Примени наплати за извоз на стоки ,освен наплати по аванси*	
4а	- Примени наплати за салда по договори за ДПК	
5	+ Издадени фактури за извршени услуги,освен наплатени од аванси	
5а	Од тоа: извоз на услуги по договори за ДПК	
5б	Од тоа: извоз на услуги по работи на оплеменување*	
6	- Примени наплати за извршени услуги,освен наплати по аванси*	
6а	Од тоа: наплати по основ на услуги оплеменување	
7	+ Купени побарувања во кварталот* (7а+7б+7в)	
7а	Од тоа: купени побарувања од правни односи меѓу резидент и нерезидент ако купувачот е резидент	
7б	Од тоа: продадени побарувања од правни односи меѓу два резидента а доверителот го продал побарувањето на нерезидент	
7в	Од тоа: купени побарувања од правни односи меѓу нерезиденти ако купувачот е резидент	
8	- Продадени побарувања во кварталот * (продадени побарувања од правни односи меѓу резидент и нерезидент а резидентот го продава побарувањето на друг резидент)	
9	+ Допишувања на разлики , настанати од работењето со нерезидентите	
10	- Отпишување на разлики , настанати од работењето со странство	
11	- Отпишување на побарувања	
12	- Порамнувања (во рамките на трговското друштво)	
13	- Порамнувања (со повеќе домашни трговски друштва) *	
14	- Порамнување на извозот со увоз врз основа на договори за ДПК	
15	+/- Други трансакции во рамките на ДПК - освен стоки и услуги	
16	- Извоз на стоки на кредит*	
17	- Извоз на услуги на кредит*	
18	+ Побарувања од дадени аванси по основ на увоз на стоки*	
19	+ Побарувања од дадени аванси по основ на увоз на услуги*	
20	- Затварање на побарувања од дадени аванси по основ на увоз на стоки*	
21	- Затварање на побарувања од дадени аванси по основ на увоз на услуги	
22	+/- Други промени	
99	= Нова состојба на побарувања на крајот на кварталот	

Известувач : -----
Квартал : ----- , Година : -----

Матичен број : -----
Даночен број : -----

СПЕЦИФИКАЦИЈА НА КУПУВАЊА , ПРОДАВАЊА И ПОРАМНУВАЊА - I.Б.

ОПИС НА ТРАНСАКЦИЈАТА (1.-3.)		Матичен број на друштвото	Шифра на валута	Вкупно во валута
Ознака на шифра	Број на шифра	опис		

А. Купени/продадени побарувања од нерезидент на резидент (ред 7а и ред 8)

Б. Продадени побарувања од резидент на нерезидент (ред 7б)

1. Купувања на побарување 2.Продавања на побарување 3. Порамнувања
(ред 7) (ред 8) (ред 13)

СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ИЗВОЗ

ОПИС НА ТРАНСАКЦИЈАТА(7,17,18)		Матичен број на друштвото	Шифра на валута	Вкупно во валута
Шифра	опис			

7.Извоз на стоки по мат.бр. 17. Затварање на дадени аванси за стока по мат.бр. 18.Извоз по оплеменување
(ред 2) (ред 20) по мат.бр. (ред 5б)

СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПЛАЌАЊА

ОПИС НА ТРАНСАКЦИЈАТА (9. -12.)		Шифра на валута	Вкупно во валута
шифра	Опис		
9	Наплати преку домашна банка (обр.743)		
9	Наплати на дев.сметка во стран(обр.МИ)		
9	Наплати во денари		
10	Наплати преку домашна банка (обр.743)		
10	Наплати на дев.сметка во стран(обр.МИ)		
10	Наплати во денари		
11	Плаќања преку домашна банка (обр.1450)		
11	Плаќања преку дев.сметка во стран(обрМИ)		
11	Плаќања во денари		
11	Плаќања дадени директно од страна на странски кредитодавач на нерезиденти		
12	Плаќања преку домашна банка (обр.1450)		
12	Плаќања преку де.сметка во стран(обрМИ)		
12	Плаќања во денари		
12	Плаќања извршени директно од страна на странски кредитодавач на нерезиденти		

9.Наплати на стоки 10.Наплати на услуги 11.Дадени аванси за стоки 12.Дадени аванси за услуги
(ред 4) (ред 6) (ред 18) (ред 19)

СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРЕНЕСЕНИ КРЕДИТНИ РАБОТИ

Рег.бр. на кредитната работа	Шифра на валута	Вкупно во валута

Место и дата:_____ Име на одговорно лице:_____ Потпис:_____ Тел:_____

Образец КИП - 1

Известувач: -----

Матичен број : -----

Организационен облик по ЗТД: -----

Даночен број: -----

ИЗВЕШТАЈ

за состојбата и промените на побарувањата од работењето со странство

Квартал: -----, година:-----

I. ПОБАРУВАЊА

I. А. состојба на последниот ден од кварталот

(Износ во денари)

Место и дата : _____, Име на одговорно лице: _____, Потпис: _____, Тел: _____

Образец : КИО

Известувач : -----

Матичен број: -----

Организационен облик по ЗТД : -----

Даночен број: -----

И З В Е Ш Т А Ј**За состојбата и промените на обврските од работењето со странство**

Квартал: -----, Година -----

II.ОБВРСКИ**II.A. состојба на последниот ден од кварталот**

(Износ во оригинална валута)

валута	Отворени обврски за:				Примени аванси за:		Вкупно
	Увоз на стоки од ЕЦД	Увоз на стоки- без ЕЦД	Увоз на услуги	Обврски : превземени	Извоз на стоки	Извоз на услуги	
1	2	3	4	5	6	7	8
Вкупно во ден.							
Од тоа со поврзани и друш.							
Отворени до 90дена							
Отворени до 180дена							

Известувач :-----
Квартал:-----, Година:-----

матичен број:-----
Даночен број:-----

II.Б. Промени во кварталот

Шифра на валута:-----

1	Состојба на обврските на крајот од претходниот квартал	
2	+ Вкупен увоз на токи од ЕЦД освен платените од дадени аванси*	
2а	Од тоа:увоз на стоки по договори за ДПК	
3	+ Друга набавка на стоки од нерезиденти	
4	- Плаќања по увоз на стоки,освен авансни плаќања за увоз на стоки *	
4а	- Плаќања на салда по договори за ДПК	
5	+ Примени фактури за услуги ,освен платените од дадени аванси	
5а	Од тоа: увоз на услуги по договори за ДПК	
5б	Од тоа: увоз на услуги по работи на оплеменување*	
6	- Плаќања за услуги ,освен плаќања по аванси *	
6а	Од тоа: плаќања по увоз на услуги оплеменување	
7	+ Превземени обврски во кварталот (7а+7б + 7в) *	
7а	Од тоа : превземени обврски од правни односи меѓу резидент и нерезидент кога превземачот е резидент	
7б	Од тоа: превземени обврски кон нерезиденти од продажба на побарување кон резидент на нерезидент	
7в	Од тоа: воспоставување на обврски кон нерезиденти од купување на побарувања од правен однос меѓу два нерезидента	
8	- Отстапени обврски во кварталот *(отстапени обврски од правни односи меѓу резидент и нерезидент а резидентот ја отстапува обврската на друг резидент)	
9	+Допишување на разлики,настанати од работењето со нерезидентите	
10	- Отпишување на разлики ,настанати од работењето со нерезидентите	
11	- Отпишани обврски	
12	- Порамнувања (во рамките на трговското друштво)	
13	- Порамнувања (со повеќе домашни трговки друштва) *	
14	- Порамнување на увозот со извоз врз основа на договорите за ДПК	
15	+/- Други трансакции во рамките на ДПК- освен стоки и услуги	
16	- Увоз на стоки на кредит *	
17	- Увоз на услуги на кредит *	
18	+ Обврски за примени аванси по основ на извоз на стоки *	
19	+ Обврски за примени аванси по основ на извоз на услуги *	
20	- Затварање на обврски за примени аванси по основ на извоз на стоки*	
21	- Затварање на обврски за примени аванси по основ на извоз на услуги	
22	+/- Други промени	
99	= Нова состојба на обврските на крајот од кварталот	

Известувач : -----
Квартал : -----, Година :-----

Матичен број: -----
Даночен број : -----

СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРЕВЗЕМАЊА, ОТСТАПУВАЊА И ПОРАМНУВАЊА - II.Б.

ОПИС НА ТРАНСАКЦИЈАТА (4. - 6.)			Матичен број на друштвото	Шифра на валута	Вкупно во валута
Ознака на шифра	Број на шифра	Опис			

А. Преземени/отстапени обврски кон нерезиденти на резидент (ред 7а и ред 8)

Б. Преземени обврски кон резидент на нерезидент (ред 7б)

4. Преземања
(ред 7)

5. Отстапувања
(ред 8)

6. Порамнувања
(ред 13)

СПЕЦИФИКАЦИЈА НА УВОЗОТ

ОПИС НА ТРАНСАКЦИЈАТА (8,19,20)		Матичен број на друштвото	Шифра на валута	Вкупно во валута
Шифра	Опис			

8.Увоз на стоки по мат.бр. 19.Затварање на примени аванси за стоки по мат.бр. 20.Увоз по оплеменување
(ред 2) (ред 20) по мат.бр. (ред 5б)

СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПЛАЌАЊА

ОПИС НА ТРАНСАКЦИЈАТА (13.-16.)		Шифра на валута	Вкупно во валута
Шифра	Опис		
13	Плаќања преку домашна банка (обр.1450)		
13	Плаќања преку дев.сметка во странство(обр.МИ)		
13	Плаќања во денари		
13	Плаќања на странски кредитори на добавувачи нерезиденти		
14	Плаќања преку домашни банки (обр.1450)		
14	Плаќања преку дев.сметки во странство (обр.МИ)		
14	Плаќања во денари		
14	Плаќања на странски кредитори на добавувачи нерезиденти		
15	Наплати преку домашни банки (обр.743)		
15	Наплати на дев.сметка во странство (обр.МИ)		
15	Наплати во денари		
16	Наплати преку домашна банка (обр.743)		
16	Наплати на дев.сметка во странство(обр.МИ)		
16	Наплати во денари		

13.Плаќања на стоки 14. Плаќања на услуги 15.Примени аванси за стоки 16. Примени аванси за услуги
(ред 4) (ред 6) (ред 18) (ред 19)

СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ПРЕНЕСЕНИ КРЕДИТНИ РАБОТИ

Рег.број на кредитната работа	Шифра на валута	Извос во валута

Место и дата:_____ Име на одговорно лице:_____ Потпис:_____ Тел:_____

Образец КИО - 1

Известувач : -----

Матичен број: -----

Организационен облик по ЗТД : -----

Даночен број : -----

И З В Е Ш Т А Ј
за состојбата и промените на обврските од работењето со странство

Квартал : -----, година : -----

II . ОБВРСКИ

II . A . состојба на последниот ден од кварталот					(Износ во денари)		
Земја	Отворени обврски за :				Примени аванси за:	Вкупно	
	Увоз на стока од ЕЦД	Увоз на стоки-без ЕЦД	Увоз на услуги	Обврски-преземени	Извоз на стоки	Извоз на услуги	
1	2	3	4	5	6	7	8
Вкупно							

Место и дата: _____, Име на одговорното лице: _____. Потпис: _____, Тел: _____